

СДСМ е првата и единствената опозиција во светот, која удобно се чувствува во своето опозиционо руво, и практично ја моли власта да не закажува вонредни парламентарни избори. Нашата опозиција е единствената во светот, која се плаши од одржување вонредни избори. Очигледно е дека СДСМ се чувствува прекрасно во својата позиција, особено онаа во Собранието, преку која на своите партиски членови и симпатизери им соопштува дека сè уште се во опозиција, до неодредено, односно додека политичката клима во земјава, сама од себе, не ги промени нештата.



Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА



ДАЛИ НАТО ЌЕ НИ ДОНЕСЕ ИЗБОРИ?

**П**остои ли политичка опозиција во светот, која не тежнее да дојде на власт? Постои ли политичка партија од редовите на опозицијата, во било која земја, која не работи за да дојде на власт? Постои ли сериозна опозиција во демократските земји, која секоја грешка на власта или, пак, било каква друга ситуација нема да ја искористи за да предизвика вонредни парламентарни избори? И конечно, дали секоја опозиција, па дури и онаа во Уганда, секојдневно не сонува за одржување вонредни избори во својата земја?

Одговорот на овие прашања, но и на сите слични на нив, секако е ДА! Во секоја демократска земја одговорот е ДА! Но, дали во нашава држава има развиен демократски систем или, пак, сè уште сме заробени во некој друг свет, за кој всушност и не сме свесни? Одговорот на ова прашање е неодреден. Доколку земеме предвид дека пред седумнаесет години напуштивме еден систем и ентузијастички влеговме во друг, а сега сериозно патуваме кон НАТО и кон Европската унија, тогаш слободно можеме да кажеме дека веќе не сме млада демократска земја. Но, од друга страна, доколку ги следиме изјавите на нашата денешна опозиција, која патем речено долго време во Република Македонија практикуваше власт, тогаш сериозно треба да се прашаеме каде сме. Дали по

# СДСМ СЕ ПЛАШ ВМРО -ДПМН

неколку турнус одржани избори во земјава, што подразбира стекнување на што поголемо искуство, ние сериозно се наоѓаме на вистинската патека, која би требало наскоро да нè вброи во европското и во светското семејство на демократски држави? Доколку неколку пати не ја слушнав изјавата на лидерката на опозицијата Радмила Шекеринска, веројатно сè уште ќе мислев дека се наоѓаме на вистинската патека, но по нејзината изјава веќе не сум сигурна дека тоа е така.

Имено, веројатно СДСМ е првата и единствената опозиција во светот, која удобно се чувствува во своето опозиционо руво, и практично ја моли власта да не закажува вонредни парламентарни избори. Нашата опозиција е единствената во светот, која се плаши од одржување вонредни избори. Нашата опозиција е единствена која не зборува за одржување предвремени избори, туку напротив ја бодри власта да продол-

жи да работи. Очигледно е дека СДСМ се чувствува прекрасно во својата позиција, особено во онаа во Собранието, преку која на своите партиски членови и симпатизери им соопштува дека сè уште се во опозиција, до неодредено, односно додека политичката клима во земјава, сама од себе, не ги промени нештата. СДСМ е единствената опозиција во светот, која речиси две години по промената на власта, не побарала одржување на вонредни парламентарни избори, односно промена на власта. Едноставно е чудно колку убаво се чувствуваат во својата опозициона ситуација, се разбира, секојдневно глумејќи дека тие се загрижени за состојбата во државата, и истовремено критикувајќи го речиси секој потег на власта. Но, ниту глас, ниту било каква најава или изјава за некакво иницирање на избори. Просто да почнеш да им завидуваш колку им е убаво во опозиција.



да не ја оцени оваа најава за бескрајно лоша. Отидоа дури и до таму што на помош го повикаа и својот "папа" кој на новинарите, преку кои им ја честиташе Новата година на граѓаните, не пропушти да напомене дека нешто му мирисало на предвремени избори, и дека тоа било многу лоша идеја! На ова, се разбира, се надолжни и лидерката на опозицијата, Радмила Шекеринска, која по долго размислување, или, како што таа вели, разбирање меѓу државата и партијата, сепак се одлучила за државата, затоа што замислете, Владата требало да си ја заврши својата домашна задача за оваа година - да нè внесе во НАТО и да отпочне преговори со Европската унија. Да не е смешно веројатно би било трагично. Опозицијата се грижи за домашната задача на власта!

Овој параван од изјави на опозицијата не говори за ништо друго туку еднострано за страв од одржување на предвремени избори во Република Македонија. Моментната внатрешна состојба во СДСМ, која повеќе од комплетно е дезориентирана, сериозно покажува дека оваа партија не е подготвена да излезе на избори и да се трка со својот вечен ривал ВМРО-ДПМНЕ која, да потсетиме, ужива углед од рекордни повеќе од триесет проценти. Токму овој рејтинг на владејачката ВМРО-ДПМНЕ во моментот е доволен за да го прегази

## ВМРО-ДПМНЕ МОРА ДА ГИ "РЕШИ" СВОИТЕ НЕЕФИКАСНИ ПРАТЕНИЦИ

Зошто на Никола Груевски му се потребни токму сега предвремени парламентарни избори? Најнапред поради сопствениот рејтинг, кој е значително висок за македонски услови, и кој треба да се валоризира во дадениот момент. Потоа, поради сите досегашни потези на Владата, кои во јавноста поминаа исклучително добро, а кои, што е најважно, не ја намалија надежта кај граѓаните, што со претходните влади речиси и беше практика. И на крај, и најважно, поради залекување на рак-раната на оваа власт - Собранието, поради кое во изминативе година ипол, секојдневно добиваме негативни оценки од Брисел и од Вашингтон.

Со одржувањето на предвремени избори премиерот Никола Груевски конечно ќе успее да стави ред во највисокиот законодавен дом. Се надевам дека овој пат ќе биде повнимателен во изборот на пратеници при составувањето на листата за можни парламентарци, пред сè, како поука од она што денес го има во Собранието. Бескрајно лош и неефикасен парламентарен состав, кој иако е мнозинство во Собранието, никако не успева да се наметне над опозицијата или, пак, да ѝ контрира. Пратеници кои веројатно буквално сфатиле дека се гласачка машина, која само треба да седи во Собранието, и да крева рака кога тоа ќе биде потребно, при тоа воопшто да не се потруди да најде начин да го одбрани владиниот став или закон. Токму затоа овој пат премиерот Никола Груевски ќе мора да избере квалитетен кадар, преку кој ќе може без никаков проблем да ги презентира своите владини одлуки и политики и, се разбира, да не се грижи дали има кворум во собраниската сала.

Новото рекомпонирање на Собранието би можело да го реши и вечниот проблем наречен кворум, кој овој пат не би смеел да биде на тенка линија како што е сега, а решението за тоа не е само бројот на освоените пратенички мандати, туку и изборот на пратеници од политичките партии, кои евентуално би ја сочинувале идната владина коалиција, онаа која ќе се најде на листата на ВМРО-ДПМНЕ. Тука, пред сè, мислам на таканаречените пајтон-партии од типот на Демократски сојуз, кој без никакво членство се најде на листата за влез во Собранието.

Неспорно е дека ова е голема одлука за Владата на Никола Груевски. Практично е нож со две сечива, но фитбекот од оваа одлука може само да оди во прилог, се разбира, доколку паметно се искористи моментот.

# И ОД ИЗБОРИ, Е ТАКТИЗИРА

## МИРИСОТ НА ИЗБОРИ ЈА ШАШАРДИСА ОПОЗИЦИЈАТА

Владата на премиерот Никола Груевски, или подобро речено ВМРО-ДПМНЕ (бидејќи во власта, за жал, има сешто), конечно ја пушти во оптек опцијата за можно одржување на вонредни парламентарни избори, по Самитот на НАТО во Букурешт. Иако оваа теза веќе долго време се врти по кулоарите, сепак полуофицијално дојде некаде по Нова година, кога речиси и "апансас" ја фати опозицијата. Оваа најава која не беше потврдена, но не и демантирана од страна на премиерот, буквално ја шашардиса опозицијата, која своето политичко неискуство го покажа токму сега, презентирајќи невиден страв од евентуално нејзино исполнување. Практично и да немаше некоја опозициона фаца, која себе си се нарекува политичар,

СДСМ или, пак, во најлош случај да ја преполови бројката на неговата пратеничка група во Собранието. Веројатно токму поради оваа причина СДСМ бега од предвремените избори како ѓавол од темјан. Опозицијата е свесна дека ќе доживее вистински дебакл доколку дозволи да се одржат предвремени избори, кој подоцна ќе повлече сериозни последици за врвот на оваа партија. Најнапред ќе мора да се промени целиот раководен тим на партијата, но и тоа ќе биде мала шега во споредба со срамот кој ќе го доживее на терен, односно со освоените пратенички мандати. Токму затоа СДСМ си седи во опозиција и изјавува дека на Република Македонија во овој момент не ѝ се потребни избори.

Но, што прави власта? Претпоставувам дека нема да си дозволи да падне на оваа стапица и да не распише избори? Претпоставувам дека ќе го издржи притисокот кој СДСМ ќе го создаде во наредниот период преку своите институции, и одлучно ќе распише избори.